



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Сре.

БРОЈ 42

ГОД. X

бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

519.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, број 8/54) и чл. 18 ст. 3 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА НАПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДЕТСКАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕТО НА „ДЕТСКАТА НЕДЕЛА“

Член 1

За време на траењето на „Детската недела“ ќе се наплатува придонес за детската заштита, и тоа:

- 1) на возните билети во железничкиот, бродскиот и меѓуградскиот автобуски сообраќај — по 2 динара за секој продаден билет;
- 2) на влезните билети за театри, кина и сите други приредби каде што се плаќаат влезни билети — по 2 динара за секој влезен билет;
- 3) на влезните билети за спортски натпревари и спортски приредби — по 2 динара за секој влезен билет;
- 4) на поштенските дописни картички, поштенските марки, поштенските пратки и препорачаните писма — по 2 динара.

Член 2

Покрај приходите од претходниот член, како придонес за детската заштита служат уште и подароците што стопанските организации им ги даваат на општествените организации за целите на детската заштита, како и другите приходи што ќе се прибавуваат за таа цел.

Приходите од приредбите и слично по претходниот став, се ослободуваат од сите такси и даноци, а подароците што стопанските организации ги даваат исклучиво за целите на детската заштита не го товарат платниот фонд на стопанските организации.

Член 3

Придонесот според чл. 1 од оваа уредба го наплатуваат стопанските организации односно установите што ги продаваат возните билети, влезните билети за театарски, кино и други приредби и поштенски вредносници.

Член 4

Наплатените средства според оваа уредба односно средствата што ги даваат стопанските организации за детската заштита се уплатуваат на одделна сметка при филијалата на Народната банка на ФНРЈ на чие подрачје се наоѓаат седиштата на стопанските организации односно на установите што ја вршат наплатата.

Член 5

„Детска недела“ е првата недела во месец октомври секоја година.

Член 6

Со средствата прибавени врз основа на оваа уредба ќе располагаат фондовите за заштита на децата при народните одбори на околиите, градовите или градските општини со одделни права, во границите на потребите исклучиво на детската заштита.

Народниот одбор на околијата, градот или градската општина со одделни права е должен да ја контролира наплатата на средствата и да пропише начин за употребата, како и да одреди органи што ќе ја вршат контролата.

Член 7

Придонесот од чл. 1 точ. 4 на оваа уредба на поштенските вредносници се наплатува во марки кои се издаваат за таа цел, а придонесот од чл. 1 точ. 1 до 3 — во готови пари при продажбата на секој поодделен возен билет, влезен билет односно поштенска вредносница.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на потпишувањето.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 400

28 септември 1954 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

520.

Врз основа на одредбата од главата XXIX на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) и точ. 1 под 4) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТОТ ЗА ИЗВОЗ НА СУРОВИ СИТНИ КОЖИ

1) Се утврдува контингентот од 100 тони за извоз на сурови ситни кожи, освен јарешка, за месеците октомври, ноември и декември 1954 година.

2) Извозот на производите од претходната точка може да се врши само со одобрение од Управата за надзорешна трговија.

Управата за надзорешна трговија ќе им одобрува извоз во рамките на утврдениот контингент на оние извозници чии работи ќе ги оцени Сојузната надзорешно-трговска комора како комерцијално оправолни, без обзир дали се чие работи склучени пред или по влегувањето во сила на ова решение.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 158

30 септември 1954 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Букмановиќ, с. р.

521.

Врз основа на чл. 32 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТОЧКАТА 21 ОД УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА КОНТНИТЕ ПЛАНОВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1) Во точ. 21 од Упатството за примена на контните планови на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1 и 26/54) се додава на крајот шест став, кој гласи:

„Разликата на придонесот за социјално осигурување пресметана во смисла на ст. 4 од оваа точка треба да се уплати најдоцна до 20 октомври 1954 година.“

2) Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 8198

25 август 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

522.

Врз основа на чл. 13 ст. 2 точ. 6 од Правилникот за стручната спрема на управните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/54) пропишувам

ПРОГРАМА

НА ОДДЕЛНИОТ ДЕЛ НА УПРАВНИОТ ИСПИТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ

I.

Службениците што го положили општиот дел на управниот испит, а се назначени за финансиски инспектори, според чл. 3 од Правилникот за стручната спрема на финансиските инспектори го полагаат одделниот дел на управниот испит кој ги опфаќа, и тоа:

1) Кривичниот законик — одделен дел, и тоа: кривични дела против народното стопанство, кривични дела против општествениот и приватниот имот, кривични дела против јавниот ред и правниот сообраќај и кривични дела против службената должност;

2) Основните начела и најважните одредби на Законикот за кривичната постапка;

3) Прописите за вкупниот приход на стопанските организации и за неговата распределба;

4) Прописите за распределбата на добивката и за данокот на добивката на стопанските организации;

5) Прописите за управувањето со основните средства на стопанските организации;

6) Прописите за данокот на промет (Општиот пропис и Тарифата);

7) Прописите за земјарината и рентата;

8) Прописите за интересот на ненавремено уплатените приходи на буџетот и општествените фондови;

9) Прописите за данокот на доход;

10) Прописите за данокот на наследства и подароци;

11) Прописите за таксите;

12) Прописите за данокот на промет и таксите што ги пропишуваат народните одбори;

13) Прописите за присилна наплата на данокот и на другите буџетски приходи и приходите на општествените фондови;

14) Прописите за финансирање на социјалното осигурување;

15) Прописите за платите на работниците и службениците на стопанските организации;

16) Прописите за финансиската инспекција;

17) Основните одредби на прописите за организацијата и надлежноста на инспекцијата за пазарштето, девизната инспекција, инспекцијата на трудот и др.;

18) Начелата за даночното книговодство;

19) Прописите за книговодството на стопанските организации;

20) Прописите за планирањето (со општо познавање на општествените планови на федерацијата, народната република, автономната единица и народниот одбор) — основно познавање;

21) Прописите за буџетот и буџетското работење — основно познавање;

22) Прописите за установите со самостојно финансирање — основно познавање;

23) Паричен и кредитен систем;

24) Прописите за банките и работењето преку банката;

25) Прописите за финансиските прекршоци;

26) Прописите за фондовите и регресите;

27) Одредбите за постапката за примена на казни и управни мерки во стопанските прописи.

II.

Одделниот дел на испитот за финансиските инспектори се полага писмено и усно.

На писмениот испит на кандидатот му се дава да реши некој од предметите од практичната работа на инспекцијата (да изработи писмен извештај за прегледот на стопанска организација и за утврдената фактична состојба, или да изработи записник за сослушувањето, или пријава по прекршоците или кривичните дела, или решение за управно-стопанските мерки итн).

Задачата треба да се одбере и состави така што да може да се провери дали кандидатот сестрано ја познава службата на финансиската инспекција и да се оцени како ги применува прописите врз конкретните случаи.

При изработката на писмената задача кандидатот како помошен материјал може да употребува само законски текстови, а не прирачници, коментари и слично.

Бр. 9649

22 септември 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

523.

Врз основа на чл. 13 ст. 2 точ. 6 од Правилникот за стручната спрема на управните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/54), пропишувам

ПРОГРАМА

НА ОДДЕЛНИОТ ДЕЛ НА УПРАВНИОТ ИСПИТ ЗА ИНСПЕКТОРИТЕ ЗА ПАЗАРИШТЕТО

I.

Програмата на одделниот дел на управниот испит за службениците на инспекцијата за пазарштето ги опфаќа, и тоа:

1) Основните начела на нашиот стопански систем (утврдување на вкупниот приход, распределба на вкупниот приход, управување со основните средства, платен систем во стопанството итн);

2) Прописите со кои се регулира пазарштето, прометот на стоките и вршењето на услугите;

- 3) Прописите за инспекцијата на пазариштето;
- 4) Основните одредби на прописите за организацијата и надлежноста на финансиската, девизната, градежната, санитарната и другите инспекции;
- 5) Кривичниот законик — одделен дел, и тоа: кривични дела против народното стопанство, кривични дела против општествениот и приватниот имот, кривични дела против јавниот ред и правниот сообраќај и кривични дела против службената должност;
- 6) Основните начела и најважните одредби на Законикот за кривичната постапка;
- 7) Одредбите за постапката за примена на казнените и управните мерки во прописите што го регулираат пазариштето;
- 8) Познавање на стоките;
- 9) Прописите за книговодството на стопанските организации.

II.

Одделниот дел на испитот за инспекторите за пазариштето се полага писмено и усно.

На писмениот испит на кандидатот му се дава да реши некој предмет од практичната работа на инспекцијата (да изработи писмен извештај за прегледот на стопанска организација и за утврдената фактична состојба, или да изработи записник за советувањето, или пријава по прекршоците или кривичните дела, или решение за управно-стопанските мерки).

Задачата треба да се одбере и состави така што да може да се провери дали кандидатот сестрано ја познава службата на инспекцијата за пазариштето и да се оцени како ги применува прописите врз конкретните случаи.

III.

Ако републичките инспекции за пазариштето организирале стручни курсеви за инспекторите за пазариштето и ако тие траеле најмалу три месеци, републичкиот државен секретар за работи на стопанството може да определи кој предмет се смета како положен, ако кандидатот на таквиот стручен курс го положил со успех.

Бр. 9650

22 септември 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 38 од 2 август 1954 година објавува:

Закон за апотеките;

Исправка на Решението за определување градските општини во кои ќе се основат инспекции за пазариштето;

Исправка на Времениот правилник за работа на Републичкиот собор на Народната скупштина на НР Србија.

Во бројот 39 од 7 август 1954 година објавува:

Уредба за вклучување Техничката велика школа и Медицинската велика школа во Белград во Универзитетот во Белград;

Одлука за испраќање месечни прегледи за работењето на Заводот за социјално осигурување на НР Србија и Заводот за социјално осигурување на околиите и градовите;

Одлука за измена на називот на населени места и општини.

Во бројот 40 од 14 август 1954 година објавува: Одлука за условите под кои се врши намалување на катастарскиот приход од земја поради намалување приносот поради елементарни невремиња, растениски болести и штетници или други вонредни настани;

Упатство за извршување прописот на Одлуката за условите под кои се врши намалување на катастарскиот приход на земјата поради намалување приносот поради елементарни невремиња, растениски болести и штетници или други вонредни настани;

Решение за оснивање Завод за унапредување на школството како установа со самостојно финансирање;

Решение за организација на Институтот за стопанство во Белград како установа со самостојно финансирање.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 38 од 13 август 1954 година објавуваат:

Уредба за функционалните додатоци во просветно-научната служба;

Одлука за укинување Средната ветеринарна школа во Загреб;

Исправка на Одлуката за организација на наставата на Ветеринарниот факултет на Свеучилиштето во Загреб.

Во бројот 39 од 20 август 1954 година објавуваат само решенија за дополнителни избори во некои народни одбори.

Во бројот 40 од 27 август 1954 година објавуваат:

Решение за измени на Решението за именување постојани изборни комисии за избори на одборниците на народните одбори на општините, околиите и градовите во НР Хрватска.

Во бројот 41 од 3 септември 1954 година објавуваат:

Уредба за бесплатниот стан и огрев на наставниот и воспитниот персонал на село;

Одлука за дополнување на Одлуката за организација на наставата на Ветеринарниот факултет на Свеучилиштето во Загреб;

Одлука за измени на Решението за надлежноста за одобрување инвестиционите програми;

Одлука за измена на имињата на населените места и општините во околицата Крижевци;

Одлука за оснивање Заедница на претпријатијата за промет со жита на НР Хрватска;

Упатство за извршување чл. 18 ст. 2 и чл. 19 ст. 2 од Законот за правната положба на верските заедници;

Решение за ставање вон сила на Решението за оснивање на Реонска станица за лозарство и овоштарство;

Исправка на Решението за оснивање односно прогласување установи со самостојно финансирање.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 33 од 26 август 1954 година објавува само одлуки на народните одбори.

Во бројот 34 од 2 септември 1954 година објавува:

Решение за дополнување на Решението за оснивање Електроенергетска заедница на Словенија.

Во бројот 35 од 9 септември 1954 г. објавува:

Решение за прогласување Ергелата Липица за установа со самостојно финансирање;

Решение за укинување земјоделската установа „Ергела Туриниче-Прагерско“;

Решение за оснивање Ергела Прагерско;

Решение за оснивање Ергела Турнишче кај Питуј;

Решение за оснивање Овоштарско-винарска опитна станица Брестерница како установа со самостојно финансирање.

Во бројот 36 од 16 септември 1954 година објавува:

Решение за оснивање водостопански секции.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 19 од 30 август 1954 година нема службен дел.

Во бројот 20 од 11 септември 1954 година објавува:

Одлука за хонорарната настава во гимназиите, учителските и осумгодишните школи;

Одлука за хонорарната настава во средните стручни школи, стручните школи со практично обување, нижите домаќински школи и школите за учениците во стопанството;

Одлука за одделниот додаток на наставниот и воспитниот персонал што работи во местата во кои условите на животот и работата се особено тешки;

Одлука за одделниот додаток на наставниот и воспитниот персонал во специјални школи и установи;

Одлука за одделниот додаток за одделни услови на работата на асистентите на Медицинскиот, Ветеринарниот и Филозофскиот факултет на Универзитетот во Сараево;

Решение за измена на Решението за определување минимални цени на дрвото на пењушка;

Решение за определување највисоките цени на дрвото на пењушка за поодделни шумски реони;

Решение за утврдување контингентите на огревното дрво што се должни поодделни производители да ги продадат (испорачат) во 1954 година;

Решение за одредување заменик на Државниот секретар за работи на општата управа и за буџет на НРБХ;

Решение за одредување заменик на Државниот секретар за правосудна управа на НРБХ;

Решение за назначување републичкиот финансиски инспектор;

Измена во списокот на постојаните судски толкувачи.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 25 од 9 август 1954 година објавува:

Решение за пренесување правата и должностите на републичките органи и установи во однос на одделни установи со самостојно финансирање на народните одбори на околините;

Решение за изменување и дополнување на Тарифата за превозување на стоки со моторни возила во патниот сообраќај.

Во бројот 26 од 21 август 1954 година објавува:

Одлука за користење на остварените и издвоени средства од разликите меѓу стопите I и II на општествените планови за 1954 година, а блокирани по горната одлука кај Народната банка на ФНРЈ;

Решение за одредување на подрачја подложни на смивање и одронување;

Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Уредбата за имотните односи и реорганизацијата на селанските работни задруги.

Во бројот 27 од 4 септември 1954 година објавува:

Уредба за определување бројот на учениците во стопанството што се должни да ги држат занаетчиските организации;

Уредба за најмалиот број на занаетчиски работници што можат да осниваат занаетчиска задруга;

Уредба за забрана да се вршат определени занаетчиски дејности во приватните занаетчиски дуќани;

Уредба за определување на занаетчиски дејности во кои може да се дозволи организирање на работа во куќата на работникот;

Одлука за распределба на добивката на претпријатието за поштенско-телеграфско-телефонски сообраќај Скопје;

Одлука за плаќање на хонорарната настава во средните училишта, во нижите стручни училишта и во осумгодишните основни училишта;

Правилник за дополнување на Правилникот за полагање испити за квалификувани и висококвалификувани работници, кои се здобиле со стручна спрема по пат на приучување;

Наредба за лов и фаќање на дивеч;

Решение за отштетен ценовник на бесправно убиен, ранет или фатен дивеч.

Во бројот 28 од 11 септември 1954 година објавува:

Одлука за укинување на трауматолошкиот центар во Скопје;

Решение за пошумување дел од подрачјето „Водно“;

Правилник за минималната школска предспрема задолжителна за учениците во стопанството за изучување на одделни занимања односно занаети;

Решение за одобрување оснивањето и работата на спортското друштво „Скопски спортски клуб на глувите“ (ССКГ), Скопје;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Удружението на трудовите инвалиди за град Скопје.

Во бројот 29 од 21 септември 1954 година објавува:

Одлука за изменување на членовите на Советот за народно здравје и социјална заштита на НР Македонија.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 16 од 20 август 1954 година објавува:

Правилник за полагање приватен и дополнителен испит во општообразовните школи и дополнителниот испит во средните стручни школи.

СОДРЖИНА:

	Страна
519. Уредба за неплата на придонесот за детската заштита за време на траењето на „Детската недела“ — — — — —	633
520. Решение за утврдување контингентот за извоз на сурови ситни кожи — — — — —	633
521. Упатство за дополнување на точката 21 од Упатството за примена на контните планови на стопанските организации — — — — —	634
522. Програма на одделниот дел на управниот испит за финансиските инспектори — — — — —	634
523. Програма на одделниот дел на управниот испит за инспекторите за пазариштето — — — — —	634